

Неделна тема	Здрава храна, здрави деца
Содржина на денот	Музичка гатанка
Возраст	3-4 год
Воспитувач	Снежана Цветковска
	Дневни активности
Здрави и безбедни навики	Осознавање на значењето на здравјето и оспособување на детето да се грижи за сопственото здравје.
Активност	<p>Поведете разговор со детето, како треба да се однесува кога се пее. Најпрвин треба правилно да се седи, да се вежба правилно дишење и т.н. Потоа ќе се насочи и поттикне љубопитноста за препознавање на фрагмент од изучената песна и истата да се пее, дел или цела песна.</p> <p>Започнете со пуштање на дел од изучени песни од детски фестивали, запрете ја музиката и побарајте од детето да ја погоди која песна е и да продолжи да ја пее со природна јачина на гласот.</p> <p>Ова е избор од изучени песни</p> <p>-„Градинката наша”-Поточиња 2007 год https://www.youtube.com/watch?v=t-f2ABaL1sc</p> <p>-„Есен”-Поточиња 2007 ден https://www.youtube.com/watch?v=1FcK2GfnxP4</p> <p>-„Четири мечиња”-Поточиња 2019 год https://www.youtube.com/watch?v=bemqOKUuQ3g</p> <p>-„Многу сакам снег”-Поточиња 2007 год https://www.youtube.com/watch?v=uZfU0h7H4EI</p> <p>-„Среќна Нова година”-Поточиња 2019 год https://www.youtube.com/watch?v=c6ahzQyqSNs</p> <p>-„Дете и врапче”-Поточиња 2005 год https://www.youtube.com/watch?v=_y6eCKDw2GU</p> <p>-„Кокиче”-Поточиња 2006 год https://www.youtube.com/watch?v=2JESsKGjeA0</p> <p>Потоа со детето играјте дидактичка игра „Што е поздраво”. Преку слики и апликации, поставувајте му прашања што е здраво, а што не е за јадење (слика бр:1,2). На тој начин поттикнете го правилниот и активен говор кај детето.</p>